



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧ

1820

2

Sluzbeni vesnik 3R

Makedonije

91001 Skopje

fan 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-21943

Петок, 7 април 1989

БЕЛГРАД

БРОЈ 24

ГОД. XLV

Цена на овој број е 4.500 динара. – Аконтација на претплата за 1989 година изнесува 77.300 динара. – Рок за рекламални 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

322.

Врз основа на член 216 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88 и 18/89), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОДГОТОВКА И ОДРЖУВАЊЕ НА IX КОНФЕРЕНЦИЈА НА ШЕФОВИТЕ НА ДРЖАВИТЕ ИЛИ ВЛАДИТЕ НА НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ

1. Се формира Генерален секретаријат за подготовка и одржување на IX конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји (во натамошниот текст: Генералниот секретаријат), како привремена стручна служба на Сојузниот извршен совет.

2. Генералниот секретаријат ќе ги врши сите стручни, организациони и административни работи за потребите на Југословенскиот одбор за подготовка на IX конференција на неврзаните земји (во натамошниот текст: Конференцијата), а заради обезбедување услови за работа на Конференцијата.

3. Со работата на Генералниот секретаријат раководи генералниот секретар кого, на предлог од сојузниот секретар за надворешни работи, го назначува Сојузниот извршен совет.

Генералниот секретар одговора за организацијата на работата на Генералниот секретаријат односно за подготовката, функционирањето и работата на Конференцијата; се грижи за спроведувањето на одлуките на Сојузниот извршен совет во врска со подготовката и одржувањето на Конференцијата, како и на Југословенскиот одбор за подготовка на Конференцијата; му помага на претседателот на Конференцијата во организирањето на работата и водењето на Конференцијата; одговорен е за службените верзии на сите документи на Конференцијата; обезбедува соработка и координација на сите служби, институции и тела што се вклучени во организирањето на Конференцијата; ги потпишува договорите од името на Генералниот секретаријат со сите правни и физички лица ангажирани да вршат соодветни работи и услуги за потребите на Конференцијата.

За користењето на средствата за подготовка и извршување на задачите и работите во врска со организирањето и одржувањето на Конференцијата одлучува генералниот секретар, како наредбодател.

Генералниот секретар е одговорен за наменско, рационално и законито користење на средствата во рамките на претсметката што ќе ја усвои Сојузниот извршен совет.

4. Општиот акт за организацијата и работата на Генералниот секретаријат и општиот акт за систематизацијата на задачите и работите во Генералниот секретаријат ги донесува генералниот секретар, во согласност со Сојузниот извршен совет.

5. Средствата за работа на Генералниот секретаријат се обезбедуваат во буџетот на федерацијата.

6. Генералниот секретаријат почнува со работа со денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 176
30 март 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

323.

Врз основа на чл. 21 и 123 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 38/86, 67/86, 43/87 и 87/87), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ

1. Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот во Списокот на стоки со форми на извозот и увозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 82/87, 19/88, 34/88, 76/88 и 13/89), се вршат следните измени:

1) Во колона 7 кратенката: „ЛБО“ се заменува со кратенката „ЛБ“ во тарифните ознаки: 7307.11, 7307.19, 7307.21, 7307.22, 7307.23, 7307.29, 7307.91, 7307.92, 7307.93, 7307.99, 7308.10, 7308.20, 7308.30, 7308.401, 7308.409, 7308.90, 7310.21, 7310.29, 7315.11, 7315.12, 7315.19, 7315.20, 7315.81, 7315.89, 7315.82, 7315.90, 7320.10, 7320.201, 7320.209, 7320.90, 7322.90, 7609.00, 7610.10, 7610.901, 7610.909, 7612.903, 7612.909, 8307.10, 8307.90, 8403.90, 8404.90, 8409.91, 8409.99, 8410.90, 8428.33, 8429.402, 8429.409, 8431.10, 8431.20, 8431.31, 8431.39, 8431.411, 8431.419, 8431.421, 8431.429, 8431.432, 8431.433, 8431.434, 8431.435, 8431.491, 8431.492, 8431.493, 8431.499, 8466.30, 8466.91, 8466.92, 8466.93, 8466.94, 8467.91, 8467.92, 8467.99, 8473.10, 8473.21, 8473.29, 8473.301, 8473.302, 8473.303, 8473.304, 8473.305, 8473.309, 8473.40, 8474.31, 8481.10, 8481.20, 8481.30, 8481.40, 8481.80, 8481.90, 8501.101, 8501.109, 8503.00, 8504.90, 8507.10, 8507.20, 8507.30, 8507.40, 8507.80, 8507.90, 8511.20, 8511.30, 8511.40, 8511.50, 8511.801, 8511.809, 8511.90, 8515.90, 8517.90, 8535.10, 8535.21, 8535.29, 8535.301, 8535.309, 8535.40, 8535.90, 8536.10, 8536.20, 8536.30, 8536.41, 8536.49, 8536.50, 8536.61, 8536.69, 8536.90, 8537.10, 8537.20, 8538.10, 8538.90, 8543.901, 8543.909, 8545.111, 8545.119, 8545.191, 8545.199, 8545.20, 8545.90, 8546.10, 8546.20, 8546.90, 8547.10, 8547.20, 8547.901, 8547.909, 8548.00, 8607.113, 8607.115, 8607.121, 8607.123, 8607.124, 8607.125, 8607.126, 8607.127, 8607.19, 8607.21, 8607.29, 8607.911, 8608.002, 8608.009, 8704.101, 8705.903, 8708.101, 8708.109, 8708.21, 8708.291, 8708.299, 8708.311, 8708.319, 8708.391, 8708.399, 8708.401, 8708.501, 8708.601, 8708.609, 8708.701, 8708.709, 8708.801, 8708.809, 8708.911, 8708.919, 8708.921, 8708.929, 8708.931, 8708.941, 8708.991, 8708.992, 8708.993, 8708.999, 8709.90, 8714.11, 8714.191, 8714.199, 8714.20, 8714.91, 8714.92, 8714.93, 8714.94, 8714.95, 8714.96, 8714.99, 8716.901, 8716.909, 8803.101, 8803.109, 8803.201, 8803.209, 8803.301, 8803.309, 8803.90, 9022.19, 9028.90, 9108.11, 9108.12, 9108.19, 9108.20, 9108.91, 9108.99, 9109.11, 9109.19, 9109.90, 9110.11, 9110.12, 9110.19, 9110.90, 9111.10, 9111.20, 9111.80,

9111.90, 9112.10, 9112.80, 9112.90, 9113.10, 9113.20, 9113.90, 9114.10, 9114.20, 9114.30, 9114.40, 9114.90.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 180
6 април 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

324.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА, НА ЖЕЛЕЗНАТА РУДА И НА ОГНООТПОРНИОТ МАТЕРИЈАЛ

1. Се продолжува важењето на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите на црната металургија, на железната руда и на огноотпорниот материјал („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/88 и 76/88).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 177
6 април 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

325.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ПЧЕНИЧНО БРАШНО ТИП „850“ И НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ОСНОВНИОТ ВИД ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ ПРОИЗВЕДЕН ОД ПЧЕНИЧНО БРАШНО ТИП „850“

1. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисоката цена на пченично брашно тип „850“ и највисоката цена на основниот вид пченичен леб произведен од пченично брашно тип „850“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/89).

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 178
6 април 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

326.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО ОДНОСНО НА МАЛО

1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените на производите во прометот на големо односно на мало („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/88, 9/89 и 23/89) во точка 1 во табелата во гранката 0130 Производство на прехранбени производи групата 01301 подгрупата 013010 Мелење и лупење на жита: пченично брашно од типот „850“ и групата 01302 Производство на леб и тестенини, подгрупата 013021 Производство на леб и печива: пченичен леб од типот „850“ се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 179
6 април 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

327.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86 и 28/88), а во врска со одредбата под 4 точка 3 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при снижувањето на царинската стапка односно при определувањето на царинската стапка „слободно“ на увозот на опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/87 и 21/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УВОЗ НА ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ЖИВОТНА И РАБОТНА ОКОЛИНА СО СНИЖЕНА ЦАРИНСКА СТАПКА

1. На увозот на опрема што не се произведува во земјата, а служи за заштита на човековата животна и работна околина, се плаќа царина по стапка снижена за 50% од царинската стапка пропишана во Царинската тарифа, со тоа што така снижената царинска стапка не може да биде помала од 5%.

2. Опремата од точка 1 на ова решение може да се увезува врз основа на потврда од Стопанската комора на Југославија - Здружение на индустријата за преработка на метали дека таа опрема не се произведува во земјата и врз основа на мислењето на сојузниот орган на управата надлежен за работи на енергетиката и индустријата дека таа опрема служи за заштита на човековата животна и работна околина.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 182
6 април 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

328.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86 и 28/88), а во врска со точка 1а од Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при снижувањето на царинската стапка односно при определувањето на царинската стапка „слободно” на увозот на опрема („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/87 и 21/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УВОЗ НА ОПРЕМА КАКО ВЛОГ НА СТРАНСКО ЛИЦЕ НА КОЈА НЕ СЕ ПЛАЌА ЦАРИНА

1. На опремата што се увезува како влог на странско лице не се плаќа царина под следните услови:

1) ако договорот за заедничко вложување е склучен на повеќе од 5 години;

2) ако најмалку 45% од производството е насочено во извоз на конвертибилното подрачје;

3) ако учеството на странското лице изнесува најмалку 20%.

2. Опремата од точка 1 на ова решение може да се увезува врз основа на потврда од сојузниот орган на управата надлежен за работи на економските односи со странство дека со договорот за заедничкото вложување се исполнети условите од точка 1 на ова решение и врз основа на спецификацијата на опремата според тар. броеви и тар. ознаки на Царинската тарифа, која претставува составен дел на тој договор.

3. Сојузната управа за царини, согласно со став 4 на член 49 од Царинскиот закон, води евиденција за опремата што се увезува.

4. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 181
6 април 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

329.

Врз основа на одредбата на член 31 став 2 од Законот за сметководството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/89), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на тримесечниот извештај. Образецот на тримесечниот извештај е составен дел на овој правилник.

Член 2

Службата на општественото книговодство на Југославија ги определува ознаките за автоматска обработка на податоците (АОП), во прв ред на образецот на тримесечниот извештај.

Член 3

Во тримесечниот извештај организацијата ги пополнува динарските износи во илјади динари на тој начин

што сите износи што во единици се завршуваат заклучно со 500 ги заокружува во илјади надолу, а сите износи што се завршуваат со поголем број од 500 ги заокружува во илјади нагоре.

Член 4

Во тримесечниот извештај, под редниот број 1 и ред. бр. 6 до 11 (ознаките АОП 951 и 956 до 961), организацијата ги внесува износите од побарувачката страна на контото, односно на групата конта наведени во колоната 2, а под ред. бр. 2 до 5 (ознаката АОП 952 до 955) – деловите на побарувачката страна на контото односно на групата конта наведени во колоната 2, според содржината од колоната 3.

Нето-приходот под ред. бр. 1 и 2 ги опфаќа износите што се остваруваат по основ на продажба на производи, стоки и услуги по одбивањето на продажните попусти, даноците на додадената вредност и други даноци и придонеси што директно се врзани за прометот на тие производи, стоки и услуги.

Во нето-приходот од став 2 на овој член не се засметуваат приходите што организацијата ги собрала заради натамошно распоредување на продавачите на производи, стоки и услуги (приходи од даноци, придонеси и сл.).

Ако организацијата ги нема прокнижено на соодветните конта износите што треба да ги внесе во тримесечниот извештај, го пополнува тримесечниот извештај врз основа на прирачните евиденции или документи за книжење (книга на излезните сметки, пресметка на личните доходи – платен список и сл.).

Член 5

Податоците во тримесечниот извештај под ред. бр. 6 и 12 (ознака АОП 956 и 962) мораат да му одговараат на збирот на износите означен во колоната 3.

Член 6

Просечниот број на вработените работници врз основа на часовите на работа организацијата го утврдува така што бројот на остварените часови на работа и на часовите за кои се прима надомест на личниот доход од средствата на организацијата ќе го подели со бројот на можните часови за плаќање во пресметковниот период кој се добива со множење на календарскиот број на деновите во пресметковниот период намален за деновите на неделите со бројот седум (42-часовна работна недела).

Член 7

Организацијата што не води двојно книговодство или не води книговодство според одредбите од Уредбата за Контниот план („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/89), туку по посебен контен план, износите од колоните 5 и 6 ги приспособува според содржината на колоната 3 на тримесечниот извештај.

Организацијата што врз основа на пропишаните контни планови не е должна во книговодството да обезбеди податоци за тримесечниот извештај и која по природата на дејноста нема вработени работници, не составува тримесечен извештај.

Член 8

Во тримесечните извештаи во 1989 година не се пополнува колоната 5 од ред. бр. 1 до 6.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 1-4184/1
31 март 1989 година
Белград

Сојузен
секретар за финансии
Бранимир Зекал, с. р.

ОЗНАКА НА АОП ЗА СОК _____

НАЗИВ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА _____

СЕДИШТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА _____

МАТИЧЕН БРОЈ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА _____

ТРИМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ПЕРИОДОТ ОД _____ ДО _____ ГОДИНА

– износ во илјади динари –

Реден број	Конто Група конта	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износи	
				во истиот пресметковен период на претходната година	во пресметковниот период на тековната година
1	2	3	4	5	6
1	75 и 76	Нето-приход од почетокот на деловната година	951		
2	Дел 75 и дел 76	Нето-приход во последното тримесечје на пресметковниот период (дел ред. бр. 1)	952		
3	Дел 270	Вкалкуирани бруто-лични доходи и надомести	953		
4	Дел 270	Бруто-лични доходи од резултатот	954		
5	Дел 270	Бруто-лични доходи и надомести од рефундации и дотации	955		
6	270	Вкупно (3 до 5)	956		
7	271	Пресметани чисти лични доходи	957		
8	272	Пресметани надомести на чистите лични доходи	958		
9	273	Пресметана заедничка потрошувачка од личните доходи	959		
10	274	Пресметани придонеси од личните доходи	960		
11	270	Пресметани даноци од личните доходи	961		
12	27 без 270	(вкупно (7 до 11))	962		
13	–	Просечен број на вработените работници врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број)	963		
14	–	Просечен број на вработените работници врз основа на часовите на работа во последното тримесечје на пресметковниот период (цел број)	964		

Во _____

Лице одговорно за составувањето на извештајот

Раководител на организацијата

_____ 19 _____ година

330.

Врз основа на член 1036 став 2 точка 12 од Законот за поморската и внатрешната пловидба („Службен чист на СФРЈ”, бр. 22/77, 13/82 и 30/85), Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ИСПИТУВАЊЕ НЕСРЕКИ НА БРОДОВИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува испитувањето на несреки на бродови, што настануваат во пловидбата на море и на внатрешните води.

Под несрека на брод, во смисла на овој правилник, се подразбира секој вонреден настан во врска со бродот и пловидбата, а особено: заринкување или потонување на брод, судир или удар на бродови, превртување на брод, навлегување на вода во брод, пожар или експлозија на брод, кршење или деформација на брод, паѓање на предмет на брод, удар со дел од опрема, со вијак или со друг вид одрив, како и други форми на вонредни настани и штети во врска со бродот и пловидбата.

Вонреден настан во кој настапила смрт или телесна повреда на лице на брод или настанала штета на брод без

каква и да е причинска врска со бродот и пловидбата не се подразбира како несрека на брод.

Член 2

При испитувањето несрека на брод органот надлежен за безбедност на поморската и внатрешната пловидба ги утврдува сите елементи на несреката, а особено:

1) податоците за местото и времето на несреката на бродот (отворено море; крајбрежно море територијално море, внатрешни морски води; внатрешни води; пловен пат на море, односно на внатрешните води со посебен пловидбен или друг режим, со отежнати услови за пловидба, лука односно пристаниште, сидриште, зимовник, зимско засолниште, пловен док, преводница, речен километар; место на настапување на несреката или основни последици од несреката, начин на утврдување на местото на несреката, вклучувајќи ги податоците од бродскиот дневник или другите бродски книги и исправи за правиот курс, варијацијата, девијацијата, занесувањето, газалиштата на бродот, поминатиот пат во курсот, општиот курс и поминатиот пат, свртувања на вијакот, пресметана или проценета позиција на бродот со разни навигациони методи, графички или сметачки записи во другите бродски книги и исправи односно навигационите карти, во исказите на заповедникот односно на членовите на екипажот на бродот,

патниците и други лица на бродот; зонско и месно време и сл.);

2) податоците за бродот односно бродовите во несреќата (име, ознака, позивен знак, лука односно пристаниште на уписот; бродар односно сопственик на бродот; година на градбата, намена и тип на бродот; државна припадност; големини BRT, NRT, DWT, тони на истиснината, должина преку се, најголема широчина, височина, газалиште, вид, состав и моќност на погонот; граници односно подрачје на пловидбата и сл.);

3) податоците за хидрометеоролошката односно хидролошката ситуација (временски прилики пред и за време на несреќата, насока и јачина на ветерот односно струјата; состојба на морето односно на внатрешниот пловен пат; видливост и сл.);

4) податоците за состојбата на објектите за безбедност на пловидбата на местото на несреќата (светилници, крајбрежни или лучки светла, сигнални или радиостаници, оптички, звучни, електрични, електронски, радарски и други уреди за безбедна пловидба, габарити на пловниот пат и сл.);

5) податоците за пловидбата на бродот (време и место на почетокот на патувањето односно на последното испловување; начин на водење на бродот на местото и во времето на несреќата на бродот; вид и опис на маневрите на бродот пред, во текот и по несреќата; број и состав на бродската стража во времето на несреќата и сл.);

6) податоците за заповедникот, членовите на екипажот, патниците и другите лица на бродот, вклучувајќи ги и пилотот, како и другите учесници во несреќата (светилничарот, надзорникот на пловниот пат, приврзувачот на бродот, ракувачот на бродските докови и преводници, подвижните мостови и понтони), стручната оспособеност и психофизичката состојба на сите учесници во несреќата и сл;

7) податоците за жртвите во несреќата, за другите телесни и материјални штети на бродот и околината на бродот;

8) податоците за товарот односно баластот на бродот (вид и количина на товарот и план на товарењето на товарот, вклучувајќи ги податоците од исправите за товарот и податоците за применетите стандарди врз товарењето на товарот и манипулација со товарот во текот на пловидбата);

9) податоците за преземените мерки за потрага и спасување на море односно на внатрешните води;

10) податоците за другите факти неопходни за утврдувањето на причините и последиците од несреќата на бродот.

Органот од став 1 на овој член составува извештај за несреќата на бродот кој, освен елементите на несреќата, мора да содржи:

1) анализа на сите околности под кои се случила несреќата;

2) мислење за посредните и непосредните причини за несреќата;

3) предлог на мерки за отстранување на несреќата.

Член 3

Во случај на несреќа на странски брод во зона забранета за пловидба или ако во текот на испитувањето на несреќата се установи дека странскиот брод пловел во крајбрежното море односно во внатрешните води на Социјалистичка Федеративна Република Југославија заради извидување или собирање на податоци од интерес за безбедноста на земјата и вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, органот надлежен за безбедноста на поморската и внатрешната пловидба го известува Сојузниот секретаријат за народна одбрана и сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 4

Во случај на несреќа на странски брод во крајбрежното море или во внатрешните води на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, органот надлежен за безбедноста на поморската и внатрешната пловидба може на овластениот претставник на знамето на бродот, односно на претставникот на сопственикот на бродот да му овозможи увид во основните податоци од извештајот за

несреќата на бродот и да му дозволи пристап на местото на несреќата и преглед на бродот.

Член 5

Органот надлежен за безбедност на поморската и внатрешната пловидба, по барање на сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските, доставува извештај за несреќата:

1) на брод кој претрпел несреќа предизвикана од несправности или недостатоци на конструкцијата на трупот, машините, уредите и опремата, што служат за одржување на безбедноста на пловидбата, заради предлагање и преземање на мерки за спречување на тие несреќи;

2) на странски брод ако несреќата се случила во крајбрежното море или во внатрешните води на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. V/02-2022/1
9 март 1989 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
д-р Драги Данев, с. р.

331.

Врз основа на член 270 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/86 и 24/88), сојузниот секретар за внатрешни работи, во согласност со сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРОСТОРИИТЕ, ТЕХНИЧКАТА ОПРЕМА И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ПРЕГЛЕД НА ВОЗДУХОПЛОВИ, ПАТНИЦИ И ПРЕДМЕТИ НА ВОЗДУХОПЛОВНО ПРИСТАНИШТЕ

Член 1

Во Правилникот за просториите, техничката опрема и начинот на вршење преглед на воздухоплови, патници и предмети на воздухопловно пристаниште („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/89), во член 24 ст. 1 и 2 зборот: „транзит“ се заменува со зборот: „трансфер“.

Член 2

Во член 25 став 1 зборот: „транзит“ се заменува со зборот: „трансфер“.

Член 3

Во член 31 став 2 зборот: „транзит“ се заменува со зборот: „трансфер“, зборовите: „претходното натоварување“ се заменуваат со зборот: „прегледот“, а зборовите: „во нашата земја“ се бришат.

Во став 3 зборот: „транзит“ се заменува со зборот: „трансфер“.

Член 4

Во член 32 став 1 зборовите: „во стоковниот магацин“ се бришат.

Во став 2 зборовите: „за преглед на стоки“ се бришат.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 343-1-3/11
5 април 1989 година
Белград

Сојузен секретар за
внатрешни работи,
Петар Грачанин, с. р.

332.

Врз основа на член 81 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална политика, а по прибавеното мислење од Сојузниот секретаријат за стопанство и од Сојузниот комитет за земјоделство, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ОЦЕТ И НА РАЗБЛАЖЕНА ОЦЕТНА КИСЕЛИНА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат минималните услови што во поглед на квалитетот мораат да ги исполнуваат оцетот и разблажената оцетна киселина (во натамошниот текст: производите), како и минималните услови за обезбедување и зачувување на квалитетот на производите. Условите пропишани со овој правилник мораат да бидат исполнети во производството и во прометот на производите.

Член 2

За производите за кои не се пропишани услови за квалитетот и услови за обезбедување и зачувување на квалитетот, важат условите пропишани со овој правилник за група на сродни производи од овој правилник.

За производите од став 1 на овој член, како и за производите за кои тоа изречно е пропишано, производителот е должен да донесе производителска спецификација пред почетокот на производството.

Производителската спецификација мора да ги содржи податоците од декларацијата, наведени во член 3 од овој правилник, краток опис на технолошката постапка на производството на производите и извештај за извршената лабораториска анализа и за органолептичките својства на производите.

Организацијата на здружен труд води евиденција за донесените производителски спецификации, во која ги внесува следните податоци:

- 1) евиденциски број на спецификацијата;
- 2) назив на производот и неговото трговско име, ако производот го има;
- 3) датум на донесувањето на производителската спецификација;
- 4) датум на извршеното испитување на составот на производот;
- 5) датум на почетокот на производството според предметната спецификација;
- 6) група во која производот припаѓа.

Член 3

Ако за одделни производи со овој правилник не е пропишано поинаку, производите што производителот ги пушта во промет мораат да имаат на садот, обвивката или на етикетата декларација која содржи:

- 1) назив на производот и неговото трговско име ако производот го има (од називот мора да се види групата на која производот ѝ припаѓа);
 - 2) фирма односно назив и седиште на производителот;
 - 3) датум на производството и рок на употребата, односно „употреблив до“;
 - 4) нето маса односно волумен на производот;
 - 5) податоци за додадените состојки, за оние производи што ги содржат;
 - 6) други податоци од интерес за потрошувачите;
 - 7) група на адитивите дозволени со овој правилник, ако се употребени;
 - 8) содржина на вкупната киселина, сметано (како оцетна киселина) во проценти или g/l.
- Декларацијата мора да биде лесно уочлива, јасна и читлива.

Буквите со кои е отпечатен називот на производот мораат да бидат поголеми од буквите со кои е отпечатен другиот текст на декларацијата.

Член 4

Ако производителот не ги пакува производите, покрај податоците од член 3 на овој правилник, декларацијата мора да содржи и фирма односно назив и седиште на организацијата што го пакувала производот.

Член 5

Ако содржината на поединечно пакување е декларирана во единици на волумен, дозволените отстапувања од номиналниот волумен, при температура од $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ за поединечни пакувања, се дадени во следната табела:

Деклариран номинален волумен	Граници на допуштената грешка
над 0,1 до 0,2	$\pm 4\%$ од декларираниот номинален волумен
над 0,2 до 0,4	$\pm 8\text{ ml}$
над 0,4 до 1,0	$\pm 2\%$ од декларираниот номинален волумен
над 1,0 до 2,0	$\pm 20\text{ ml}$
над 2,0	$\pm 1,0\%$ од декларираниот номинален волумен

Средната вредност на стварната грешка за мостра од десет поединечни пакувања мора да биде помала или еднаква на 40% од границата на допуштената грешка за дадениот номинален волумен наведен во табелата од став 1 на овој член.

Член 6

Одредбите од овој правилник се однесуваат и на работните луѓе кои со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓаните произведуваат и пуштаат во промет производи, ако со овој правилник не е определено поинаку.

II. ОЦЕТ

Член 7

Под оцет, во смисла на овој правилник, се подразбира прехранбен производ добиен со оцетно вриење на разни сировини, како што се: вина, овошни вина, ферментативен етанол разреден, ферментирана сладовина, сурутка и пиво.

Во производството на оцет е дозволена употреба на природни боила и на природни и природно идентични ароми.

Член 8

Според сировината, од која е произведен, оцетот може да биде:

- 1) вински оцет;
- 2) овошен оцет;
- 3) мешан овошен оцет;
- 4) алкохолен оцет;
- 5) ароматизиран оцет;
- 6) оцет од сурутка – „млечен оцет“;
- 7) оцет од слад;
- 8) оцет од пиво.

Член 9

Оцетот што се пушта во промет мора да ги исполнува следните услови:

- 1) вкусот и миризбата да ѝ се својствени на сировината од која е произведен, без примеси на туѓ вкус и миризба;
- 2) да не е загаден со оцетни молци, вински јагулички, вински мушчици или со нивни ларви;
- 3) да нема недозволени податоци заради зголемување на процентот на киселината, екстракт без шеќер и вештачки боила;

4) да не содржи повеќе од 0,5% мравја киселина (пресметано на 80%-тна киселина).

Член 10

Вински оцет, во смисла на овој правилник, е производ добиен со оцетна ферментација на вино, а се пушта во промет како:

- 1) вински оцет;
- 2) вински оцет со поголема содржина на оцетна киселина;
- 3) разблажен вински оцет.

Член 11

Винскиот оцет што се пушта во промет мора да ги исполнува следните услови:

- 1) содржината на вкупната киселина, сметано како оцетна киселина, да не е помала од 50 g/l;
- 2) содржината на екстракт без шеќер да не е помала од 12 g/l;
- 3) содржината на етанол да не преминува 1,0% (V/V);
- 4) содржината на вкупниот пепел да не преминува 3,5 g/l;
- 5) содржината на вкупниот SO₂ да не преминува 300 mg/l;
- 6) содржината на слободниот SO₂ да не преминува 30 mg/l.

Винскиот оцет со поголема содржина на оцетна киселина од 50 g/l мора да ги исполнува условите од став 1 на овој член, освен за содржината на екстракт без шеќер која се зголемува за 1 g/l над вредноста пропишана од став 1 точка 2 од овој член за секои 10 g/l содржина на оцетна киселина над вредноста пропишана за вински оцет.

Разблажениот вински оцет мора да содржи најмалку 40 g/l вкупна киселина, сметано како оцетна киселина, и најмалку 1,3 g/l екстракт без шеќер за секои 10 g/l оцетна киселина. Покрај тоа, разблажениот вински оцет мора да ги исполни и брањата пропишани од став 1 точ. 3 до 6 од овој член.

Разблажениот вински оцет може да се бои со природни боила заради корекција на бојата, и тоа: со беталаин (бетанин, Beetred), со антоцијанини и со карамела.

Член 12

Овошен оцет, во смисла на овој правилник, е производ добиен со оцетна ферментација на превриено овошје односно на превриен матичен сок од овошје или на концентриран овошен сок.

Овошниот оцет што се пушта во промет мора да ги исполнува следните услови:

- 1) содржината на вкупната киселина, сметано како оцетна киселина, да не е помала од 40 g/l;
- 2) содржината на екстракт без шеќер да не е помала од 10 g/l;
- 3) содржината на вкупниот SO₂ да не е поголема од 300 mg/l;
- 4) содржината на слободниот SO₂ да не е поголема од 30 mg/l;
- 5) содржината на етанол да не преминува 0,5% (V/V).

Член 13

Мешан овошен оцет, во смисла на овој правилник, е производ добиен со оцетна ферментација на превриено мешано овошје, односно на превриен сок од повеќе видови овошје или на концентриран овошен сок од повеќе видови овошје.

Мешаниот овошен оцет што се пушта во промет мора да ги исполнува следните услови:

- 1) содржината на вкупната киселина (сметано како оцетна киселина) да не е помала од 40 g/l;
- 2) содржината на екстракт без шеќер да не е помала од 10 g/l;
- 3) содржината на вкупниот SO₂ да не е поголема од 300 mg/l;
- 4) содржината на слободниот SO₂ да не е поголема од 30 mg/l;
- 5) содржината на етанол да не преминува 0,5% (V/V).

Член 14

Алкохолен оцет, во смисла на овој правилник, е производ добиен со оцетно вриење на разреден ферментативен етанол.

Алкохолниот оцет што се пушта во промет мора да ги исполнува следните услови:

- 1) да содржи најмалку 90 g/l вкупна киселина, сметано како оцетна киселина;
- 2) содржината на етанол да не преминува 0,5% (V/V).

Член 15

Ароматизиран оцет, во смисла на овој правилник, е производ добиен од алкохолен или вински оцет со додаток на екстракт на природни зачини, ароматични растенија, зеленчук, односно на природни и природно идентични ароми.

Ароматизираниот оцет мора да има изразена карактеристична арома спрема која и се декларира.

Ароматизираниот оцет од алкохолен оцет мора да содржи најмалку 90 g/l вкупна киселина (сметано како оцетна киселина) и мора да го исполни условот од член 14 став 2 точка 2 на овој правилник.

Ароматизираниот вински оцет мора да содржи најмалку 50 g/l вкупна киселина, сметано како оцетна киселина, и најмалку 12 g/l екстракт без шеќер и мора да ги исполни и другите услови од член 11 на овој правилник.

III. РАЗБЛАЖЕНА ОЦЕТНА КИСЕЛИНА

Член 16

Разблажена оцетна киселина, во смисла на овој правилник, е производ добиен со разблажување на концентрирана оцетна киселина со вода. За производство на разблажена оцетна киселина мора да се користи само концентрирана оцетна киселина за прехранбени цели, добиена со сува дестилација на дрво според југословенскиот стандард за квалитетот на концентрирана оцетна киселина (JUS H.L1.020).

Член 17

Разблажената оцетна киселина не смее да содржи повеќе од 90 g/l киселина, сметано како оцетна киселина.

Во декларацијата за разблажена оцетна киселина, покрај податоците од член 3 на овој правилник, мора да биде истакнат и податокот: „добиена со сува дестилација на дрво“.

Член 18

Како основна состојка што мора да се декларира за разблажената оцетна киселина е и содржината на оцетната киселина во g/l односно во проценти.

IV. НАЧИН НА ТРАНСПОРТИРАЊЕ

Член 19

При транспортот и прометот на производите можат да се користат само садови, инки, апарати за филтрација, затки и славини што обезбедуваат хигиенски услови и зачувување на квалитетот на оцетот се до неговата потрошувачка, односно кои не се произведени од бакар, месинг, поцинкувани метали, олово и цинк кои оцетната киселина ги растворува.

Член 20

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите од Правилникот за квалитетот на алкохолните и безалкохолните пијалаци, мразот и оцетот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/78, 53/78, 2/82 и 34/82) што се однесуваат на квалитетот на оцетот и на разблажената десетпроцентна оцетна киселина.

Член 21

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/142
16 август 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод
за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

333.

Врз основа на член 33-став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРИЛА ЗА ШИРИНА И НАДВИШУВАЊЕ НА КОЛОСЕК

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат мерилата за ширина и надвишување на колосек (во натамошниот текст: мерилото).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS. D-11/1.

Член 2

Под мерило, во смисла на овој правилник, се подразбира комбинирано мерило за должина и агол (скиците бр. 1 и 2) засновано врз примената на мерен линијар со индекс при мерење на ширината на колосекот и на преносен механизам со либела при мерење на надвишување на колосек.

Член 3

Мерилото е наменето за стационарно мерење на ширината, односно за надвишување на нормален железнички колосек со номинална ширина од 1435 mm, во неоптоварено состојба.

Член 4

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења (скица бр. 2):

1) оска на колосекот е замислена права односно крива линија околу која, на своето номинално растојание, симетрично се распоредени шините на колосекот и се протегаат паралелно со неа;

2) номинална ширина на колосекот е растојанието меѓу внатрешните страни на главите на шините, мерено вертикално на оската на колосекот, на растојание од 14 mm под горната површина на главата на шината;

3) надвишување на колосекот е висинската разлика меѓу горните површини на главата на надворешната и внатрешната шина на колосекот (надворешната шина – подалечна, а внатрешната – поблиска до центарот на кривината на колосекот);

4) грешка на мерилото е отстапувањето што мерилото го покажува за која било вредност на ширината односно на надвишувањето на колосекот во границите на мерниот опсег на мерилото, од соодветната реална односно споредбена вредност;

5) вредност на поделокот е вредноста на мерената величина која одговара на еден поделок и е изразена во милиметри.

Член 5

Граници на дозволените грешки на мерилото се:

- 1) при мерење на ширината на колосекот: $\pm 1 \text{ mm}$;
- 2) при мерење на надвишување на колосекот: $\pm 0,5 \text{ mm}$.

Член 6

Вредноста на поделокот на либелата на мерилото не смее да биде поголема од $0,3 \text{ mm/m}$.

Член 7

Вредноста на мерната сила не смее да биде помала од 10 N ниту поголема од 30 N.

Член 8

Отстапувањето на телото на мерилото од рамноста во хоризонтална и вертикална рамнина мора да биде во границите $\pm 0,5 \text{ mm/m}$. Граничните на мерилото мораат да бидат во вертикална рамнина и вертикални на надолжниот правец на мерилото.

Член 9

Положбата на граничните мора да биде симетрична во однос на надолжната рамнина на симетријата на мерилото и при мерењето мора да се обезбедува вертикалност на поставувањето на мерилото во однос на оската на колосекот во граници од $\pm 1^\circ$.

Член 10

Референтната температура за која се пропишани границите на дозволените грешки изнесува 20° C .

Член 11

Мерниот опсег на мерилото мора да биде следниот:

- 1) при мерење на ширина на колосек: долната граница ($1435 \text{ mm} - 10 \text{ mm}$) и горната граница ($1435 \text{ mm} + 40 \text{ mm}$);
- 2) при мерење на надвишување на колосек: долната граница ($- 10 \text{ mm}$) и горната граница ($+ 200 \text{ mm}$).

Член 12

Основни делови на мерилото (скица бр. 1) се:

- 1) тело на мерилото;
- 2) уред за мерење на ширината на колосекот;
- 3) уред за мерење на надвишување на колосек;
- 4) рачка.

Член 13

Телото на мерилото ги поврзува сите делови на мерилото во целина и ја овозможува нивната функција.

Член 14

Уредот за мерење на ширината на колосекот се состои од: чифт неподвижни граничници неразделиво поврзани преку својот носач со мерилото, лизгач со подвижен граничник и пружина за регулирање на мерната сила, рачка за поместување на лизгачот и линијар со скала и индекс за отчитување на вредноста на ширината на колосекот (L).

Линијарот со скала може да биде зацврстен за мерилото, а индексот за отчитување за лизгачот или обратно.

Обележувањето на поделбата со броеви мора да биде така што индексот да покажува позитивно односно негативно отстапување на вредноста на измерената ширина на колосекот од нулевата точка, т. е. од вредноста на номиналната ширина на колосекот.

Член 15

Уредот за мерење на надвишување на колосек се состои од: преносен механизам со тркалце за дотерување на либелата во хоризонтална положба, либела како индикатор на хоризонталната положба и скала со индекс за отчитување на вредноста за надвишување на колосекот (H).

Уредот за мерење на надвишување на колосек може да има различна конструкција, со тоа што како индикатор на заземената мерна положба служи либелата на мерилото.

Преносниот уред може да биде изработен на принципот на завојно вретено, запчеста летва и слично, а показниот уред може да има линеарна или кружна поделба и подвижен односно неподвижен индекс.

Обележувањето на поделбата со броеви мора да биде такво што индексот да покажува позитивно односно негативно отстапување на вредноста на измереното надвишување на колосекот во однос на кулевата точка кога вредноста на надвишувањето е еднаква на нула.

Член 16

Мерилото мора да биде изработено од челик, алуминиум и од слични материјали, а граничните од кален челик со минимална тврдост од 760 HV (околу 62 HRC).

Мерилото наменето за користење на електрифицирани пруги, носачот на неподвижните граничници, лизгачот кој го носи подвижниот граничник и рачката на мерилото мораат да бидат изработени од пластична материја со соодветни електроизолациони и механички особини.

Член 17

Вредноста на поделокот на мерилото за ширина и надвишување на колосек мора да биде 1 mm, а ширината на цртата мора да биде еднаква и не смее да биде поголема од 0,2 mm.

Цртите на поделбата што ја означуваат половината од сантиметарот мораат да бидат подолги од цртите што ги означуваат милиметрите, а цртите што ги означуваат сантиметрите мораат да бидат подолги од цртите што ги означуваат половините од сантиметрите.

Нулевата црта на поделбата за покажување на ширината на колосекот мора да биде обележена со номиналната вредност на ширината на колосекот, а цртата на поделбата за покажување на надвишувањето на колосекот со вредноста нула.

Цртите на поделбата на полните сантиметри мораат да бидат обележени со позитивни односно негативни броеви, изразени во милиметри, од кои барем првиот и последниот од нив мораат да имаат и ознака на единиците - милиметар.

Член 18

Натписите и ознаките на мерилото мораат да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и испишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 19

На мерилото мораат да бидат испишани:

- 1) фирмата односно називот или знакот на производителот;
- 2) вредноста на номиналната ширина на колосекот;
- 3) мерниот опсег за ширината и за надвишувањето на колосекот;
- 4) референтната температура;
- 5) сервискиот број и годината на производство;
- 6) службената ознака на типот на мерилото, ако е извршено испитување на типот.

Член 20

На мерилото можат да бидат испишани и ознаките на земјата производител, на типот на мерилото и слично, како и каталожките и други броеви.

Член 21

Скиците бр. 1 и 2 се отпечатени кон овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Член 22


Мерилата што во поглед на натписите и ознаките не ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник, ќе се примаат на преглед до 31 декември 1989 година.

Член 23

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.


Бр. 02-3112/1
7 февруари 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милан Межек, с. р.



Скица бр. 1 - Општ изглед на мерилото за ширина и надвишување на колосек

- 1 - Тело на мерилото
- 2 - Рачка
- 3 - Носач на неподвижните граничници
- 4 - Неподвижни граничници
- 5 - Лизгач со подвижен граничник
- 6 - Подвижен граничник
- 7 - Скала со индекс за отчитување на вредноста на ширината на колосекот (L)
- 8 - Рачка за поместување на лизгачот со подвижен граничник
- 9 - Скала со индекс за отчитување на вредноста на надвишување на колосекот (X)
- 10 - Либела - индикатор на уредот за мерење на надвишување на колосек
- 11 - Тркалце за дотерување на либелата во хоризонтална положба



Скица бр. 2 - Приказ на ширината (L) и надвишувањето (H) на колосекот на правецот (I) и во кривина (II)

- 1 - Шина
- 2 - Подложна плочка
- 3 - Надворешна ширина
- 4 - Внатрешна ширина
- 5 - Оска на симетријата на шината

334.

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТНИ ЕТАЛОНИ - УРЕДИ ЗА ПРЕГЛЕД НА МЕРИЛА ЗА ШИРОЧИНА И НАДВИШУВАЊЕ НА КОЛОСЕЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови кои мораат да ги исполнуваат работните еталони - уреди што служат за преглед на мерила за ширина и надвишување на нормален железнички колосек, со номинално растојание на шините од 1435 mm (во натамошниот текст: уредите).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS.RE.D-11/1.

Член 2

Уред (скица број 1), во смисла на овој правилник, е комбиниран стационарен механички мерен уред, заснован врз примена на симулација на состојбата на нормален железнички колосек во поглед на неговата ширина и надвишување.

Член 3

Уредите се наменети за контрола на точноста на покажувањето на мерилата за ширина и надвишување на колосеци. Уредите функционираат на тој начин што содржат елемент на колосекот, составен од два отсекоци од соодветен тип на шина, кои принудно можат да се доведат во која и да е меѓусебна положба во рамките на мерните опсези во широчина, односно за надвишување на колосеци и во таа положба да се фиксираат - на кој начин се добива можност за непосредно определување на соодветните грешки на испитуваното мерило за ширина и надвишување на колосеци.

При испитувањето на надвишувањето на колосеци, склопот за мерење на широчина на колосеци мора да биде фиксиран во својата нулева положба.

Член 4

Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења (скица бр. 2):

1) оска на колосекот е замислена (права односно крива) линија околу која, на определено растојание, нормално симетрично се распоредени шините на колосекот;

2) ширина на колосекот е растојанието меѓу внатрешните страни на главите на шините, мерено нормално на оската на колосекот, на растојание од 14 mm под горната површина на главата на шината;

3) надвишување на колосекот е височинската разлика меѓу горните површини на главите на надворешните и внатрешните шини на колосекот (надворешната шина е таа што е подалеку, а внатрешната е онаа што е поблиску до центарот на кривината на колосекот);

4) грешка на уредот е отстапувањето на која и да било заземена вредност за ширина односно надвишување на колосекот, во границите на односниот мерен опсег, од соодветната права односно споредбена вредност.

Член 5

Граници на дозволените грешки на уредот се:

1) при мерењето на широчината на колосекот $\pm 0,2$ mm;

2) при мерењето на надвишувањето на колосекот $\pm 0,1$ mm.

Вредноста на поделокот на либелата на уредот со помош на која се испитува точноста на покажувањето на склопот за дотерување на надвишувањето на колосекот не смее да биде поголема од $\pm 0,02$ mm/m, а правоста и меѓусебната паралелност на мерените површини на подложното рамнило не смее да биде поголема од $\pm 0,1$ mm.

Член 6

Отстапувањето на изводниците на отсекоците на шините односно на линиите по кои граничните на испитуваното мерило за ширина и надвишување на колосеци ги допираат внатрешните површини на главите на шините, мора да биде во границите:

1) од правоста: $\pm 0,1$ mm;

2) од меѓусебната паралелност, при фиксирана положба на шините: $\pm 0,2$ mm;

3) од нормалноста со водилките на склопот за мерење на широчината на колосеци, при фиксирана положба на шините: $\pm 1^\circ$;

4) од паралелноста со свртливата оска на склопот за дотерување на надвишувањето на колосекот $\pm 0,3$ mm.

Член 7

Отстапувањето на рамнината која ги спојува горните површини на главите на шините односно на свртливата оска на склопот за дотерување на надвишувањето на колосекот, фиксиран во неговата нулева положба, од хоризонталната рамнина, мора да биде во границите од $\pm 0,05$ mm/m.

Член 8

Референтната температура за која се пропишани границите на дозволените грешки на уредот изнесува 20°C .

Член 9

Уредите мораат да бидат сместени надвор од влијанието на механички вибрации и потреси и мораат на подлогата да лежат стабилно (по потреба, неподвижно да се прицврстени за подлогата).

Член 10

Мерни опсези на одделни склопови на уредите морат да бидат:

1) минималниот мерен опсег на склопот за дотерување на широчината на колосекот: 1435 mm, - 10 mm и + 40 mm; исто така, на уредот мора да биде назначен во таа или во слична форма (во вид на горно односно долно отстапување од номиналната вредност на широчината на колосекот);

2) минималниот мерен опсег на склопот за дотерување на надвишувањето на колосекот е 0 - 150 mm.

Член 11

Уредите мораат да ги имаат следните составни делови (скица бр. 1):

1) подножје на уредот;

2) склоп за дотерување на широчината на колосекот;

3) склоп за дотерување на надвишувањето на колосекот.

Член 12

Подножјето на уредот служи конструктивно да ги обедини сите делови и склопови на уредот во една единствена функционална целина.

Конструкцијата е во форма на маса со рамка со издолжена правоаголна форма, а составена е од масивни, меѓусебно заварени челични профили во форма на U, L или слична форма, со нозе прицврстени за подлогата.

Член 13

Склопот за дотерување на широчината на колосекот се состои од:

1) масивна правоаголна рамка, изработена од ист материјал и на ист начин како и подножјето на уредот, кој всушност претставува „праг“ на железничкиот колосек кој може да се свртува околу хоризонталната оска прицврстена на едниот крај на рамката на подножјето;

2) неподвижна шина, прицврстена преку подложна плочка и попречна пречка за свртлива рамка;

3) лизгач со подвижна шина, прицврстена за лизгачот преку подложната плочка; завојно вретено со рачка, навртка, мерен линијар со подвижен индекс за заземање на саканата вредност за широчината на колосекот и копирачка.

Член 14

Склопот за дотерување на надвишувањето на колосекот го сочинуваат:

1) правоаголна рамка и две шини со придружните делови од член 13 на овој правилник како заеднички елементи на двата склопа;

2) завојно вретено со рачка, навртка, неподвижен вертикален линијар со вертикално поместлив индекс (или обрратно) за заземање на саканата вредност за надвишување на колосекот и сопирачка.

Член 15

Елементите на уредите мораат да бидат изработени од цврст материјал кој им одговара на условите за употреба и заштитени на соодветен начин од влијанието на абелење и корозија.

Член 16


Сите подвижни делови на уредот мораат да се движат рамномерно и без зјај и закосување.

Член 17

Подножјето на уредот мора да има можност за дотерување на хоризонталната положба на уредот и, по потреба, за фиксирање на уредот за подлогата.

Член 18

Отсечоците на шините мораат да бидат со најмалку три пати поголема должина од меѓусебното растојание на



Скица бр. 1 - Уред за преглед на мерила за широчина и надвишување на колосеци (општ изглед)

- 1 - Подножје
- 2 - Рамка
- 3 - Неподвижна шина
- 4 - Лизгач со подвижна шина
- 5 - Завојно вретено за дотерување на широчината на колосекот, со навртка и рачка
- 6 - Мерилен линијар со индекс, за покажување вредноста на широчината на колосекот
- 7 - Сопирачка на склопот за дотерување широчината на колосекот
- 8 - Свртлива оска на рамката
- 9 - Завојно вретено за дотерување на надвишувањето на колосекот, со навртка и рачка
- 10 - Мерилен линијар со индекс, за дотерување вредноста на надвишувањето на колосекот
- 11 - Сопирачка на склопот за дотерување на надвишувањето на колосекот

чифтот неподвижни граничници на испитуваното мерило за ширина и надвишување на колосекот.

Член 19

Во склопот за дотерување на широчината на колосекот мерниот линијар може да биде фиксиран за подножјето паралелно со водилките на лизгачот, а индексот фиксиран за лизгачот може да се движи по должината на линијарот (по правило), или обратно.

Во склопот за дотерување на надвишувањето на колосекот, во хоризонталната положба на рамката, оската на свртливата рамка и оската на елементот за задвижување на индексот односно на линијарот мораат да бидат приближно во вертикала на средната точка на главата на соодветната шина.

Мерниот линијар може да биде фиксиран во вертикална положба за подножјето, а индексот, врзан преку ракавецот и кулисниот механизам за рамката, може да се движи вертикално по должината на линијарот, или обратно (кулисниот механизам овозможува пренос исклучиво на вертикалната компонента на движењето на надворешната шина при свртувањето на рамката, т. е. овозможува мерење на надвишувањето на надворешната шина над внатрешната по дефиниција).

Член 20

Вредноста на поделокот на мерните линијари на уредот за покажување на широчината и надвишувањето на колосекот мора да биде помала или еднаква на 1mm.

Изработката на поделбата и на соодветниот индекс на уредот мора да биде таква што да овозможува лесно читање на целите милиметри и процена на деловите од милиметар.

Член 21

Означувањето со броеви на линијарите на уредите мора да биде такво што во рамките на постојните мерни опсези да овозможува заземање на:

- 1) позитивно односно негативно отстапување од назначената номинална вредност за широчината на колосекот, кај склопот за дотерување на широчината на колосекот;
- 2) позитивно односно негативно отстапување од назначената нулева вредност, т. е. од хоризонталната положба, кај склопот за дотерување на надвишување на колосекот.

Член 22

Сите црти на една поделба мораат да бидат со еднаква ширина и не над 0,2mm.

Цртата која и одговара на номиналната вредност на широчината на колосекот и на вредноста на надвишувањето еднаква на нула, како и одделните карактеристични црти (посебно оние на цели сантиметри) мораат, во определена градиција, да имаат поголема должина од цртите на основната поделба.

Обележувањето со броеви, освен номиналната вредност на широчината на колосекот и нулевото надвишување, заедно со соодветниот знак, мора да биде дадено барем на секој цел сантиметар.

Ознаката на мерната единица (mm) мора да има број кој ја означува номиналната вредност на широчината на колосекот и броеви барем на почетокот и на крајот на одделен мерен опсег (освен нула).

Член 23

Натписите и ознаките на уредите мораат да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

Натписите и ознаките на уредите мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и испишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 24

На уредите мораат да бидат испишани:

- 1) Фирмата односно називот или знакот на производителот;

2) вредноста на номиналната широчина на колосекот;

3) мерниот опсег за широчината и за надвишувањето на колосекот (на начинот од член 10 на овој правилник);

4) референтната температура;

5) серискиот број и годината на производството;

6) службената ознака на типот на уредот, ако е извршено испитување на типот.

Член 25

На уредите можат да бидат испишани и ознаките на земјата – производител, типот на уредот и сл., како и ката-лошките и другите броеви.

Скиците бр. 1 и 2 се наоѓаат во прилогот кон овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Член 26

Уредите кои се наоѓаат во употреба, а кои во поглед на натписите и ознаките не ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник, ќе се примаат на преглед до 31 декември 1989 година.


Член 27

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-3116

7 февруари 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милан Межек, с. р.



Скица бр. 2 – Приказ на ширината (L) и надвишувањето (H) на колосекот на правецот (I) и во кривина (II)

- 1 – Шина
- 2 – Подложна плочка
- 3 – Надворешна ширина
- 4 – Внатрешна шина
- 5 – Оска на симетријата на шината

335.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА НАДОЛЖНИ И РАМКОВНИ ЛИБЕЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат надолжните и рам-

ковните либели со должина до 500 mm односно 300 mm · 300 mm, со класа на точност I, II, III и IV (во натамошниот текст: либела).

Метролошките услови од тав 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS. W-3/1.

Член 2

Либелата (скицата бр. 1), во смисла на овој правилник, е механичко мерило на аголот во вертикалната рамнина, засновано врз примена на лачно свиткана односно обработена цевка, делумно исполнета со течност, при што воздушниот меур во цевката зазема секогаш највисока положба и, со помош на постојната поделба на цевката, дава можност за мерење на големината на тој агол.

Член 3

Либелата е наменета за утврдување на хоризонталната положба, како и за определување на малите отстапувања од таа положба, т. е. малите наклони (до 3,4' односно 1 mm/m). Односот меѓу вредноста на аголот на наклонот на либелата изразен во аголна мера и во промили, е даден во табелата 1.

Во склоп со аголниот односно рамката (скица бр. 1 под II), либелата е наменета за утврдување на вертикалната положба, како и за определување на мали отстапувања од таа положба.

Член 4

Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) должина на либелата (L) е растојанието меѓу крајните точки на мерната површина на либелата во надолжниот правец;

2) поделок (pars) на либелата е лачното растојание меѓу две последовни црти на цевката (ампулата) на либелата;

3) вредност на поделокот на либелата, изразена во mm/m, е големината на наклонот, мерен со либелата, која му одговара на еден поделок (pars) на либелата; при тоа се смета со средната положба на меурот меѓу соодветните црти на поделбата на либелата;

4) должина на поделокот на либелата е растојанието меѓу две последовни црти на поделбата на либелата, мерено по лакот на цевката на либелата и изразено во единици за должина;

5) осетливост на либелата односно на цевката на либелата е наклонот во рамнината на кривината на цевката на либелата, кој предизвикува поместување на меурот на либелата за должина на еден поделок и бројно е еднаква на вредноста на поделокот;

6) грешка на либелата (R) е отстапувањето од покажувањето на либелата на кое и да е место на мерниот опсег во однос на соодветната права односно споредбена вредност.

Член 5

Класата на точност на либелата, зависно од вредноста на поделокот и изгледот на поделбата на либелата, е дадена во следната табела:

Класа на точност	Вредност на поделокот (P) во mm/m	Изглед на поделбата на цевката на либелата
Ia	$0,02 < P \leq 0,05$	1) или 2)
Ib	$0,05 < P \leq 0,1$	
Ic	$0,1 < P \leq 0,2$	
II	$0,2 < P \leq 0,4$	1) или 2)
III	$0,4 < P \leq 0,8$	2) или 3)
IV	$0,8 < P \leq 1,6$	

1) Изгледот на поделбата на цевката на либелата е даден на скицата бр. 2

Член 6

Напречната (помошна) цевка (ампула) на либелата, која е составен дел на либелата (скица бр. 1), мора да има вредност на поделокот во рамката (5-10) mm/m.

Член 7

Границите на дозволената грешка на либелата (R) во својата нулева (хоризонтална) положба, на референтна температура од 20 °C и при отстапување на напречната либела за $\pm 0,1$ од должината на својот поделок, зависно од класата на точност на либелата за $\pm 0,1$ од должината на овој поделок и зависно од класата на точност на либелата, се дадени во следната табела:

Мерна положба	Мерни површини	За класа на точност	Граници на дозволената грешка R во mm/m
Хоризонтална	Рамни и призматични	Сите класи	$\pm 0,2 P^{1)}$
Вертикална		Ia, Ib, Ic	1 P
		II, III, IV	0,5 P

1) Ознаката „P“ ја претставува вредноста на поделокот.

Член 8

Границите на дозволената грешка на вредноста на поделокот се $\pm 0,25$ од номиналната вредност.

Член 9

Рамноста на мерните површини на либелата (E) мора да биде во границите дадени во следната табела:

Класа на точност	Рамност, $\pm E$, во μ /mm
I	$6 + 5 \cdot 10^{-6} L^{1)}$
II	$10 + 1 \cdot 10^{-6} L$
III	$20 + 2 \cdot 10^{-5} L$
IV	

1) Ознаката „L“ ја претставува вредноста на должината на либелата, изразена во милиметри (скица бр. 1)

Член 10

Границите на дозволената грешка на поделбата на цевката на либелата се дадени во следната табела:

Големина	Граници на дозволената грешка
Должина на поделокот	$\pm 0,05$ mm
Вредност на поделокот	$\pm 25\%$ од номиналната вредност
Широчина на цртите	$\pm 10\%$ од средната вредност
Стандардно отстапување	$\pm 1/10$ од правата вредност на поделокот
Најмал наклон при кој меурот на либелата се задвижува	$1/10$ од правата вредност на поделокот ¹⁾

1) Се утврдува со еднострано аголно и безударно свртување на либелата.

Член 11

Широчината на цртите на поделбата на цевката на либелата, зависно од вредноста на поделокот (P) на либе-

лата, мора да биде во границите дадени во следната табела:

Вредност на поделокот p , во mm/m	Широчина на цртите во mm
$P \leq 0,2$	0,2
$0,2 < P \leq 0,8$	0,3
$0,8 < P$	0,5

Член 12

Растојанието на нулевите црти на поделбата на либелата мора да биде поголемо од должината на меурот за вредност од 1-2,5 mm, при температура 20 °C.

Член 13

Референтната температура, за која се пропишани границите на дозволените грешки на либелата, изнесува 20 °C.

Член 14

Надолжните либели можат да имаат вредност на должината (L) до 500 mm, а рамковните до 300 mm · 300 mm.

Член 15

Основните делови на либелата (скица бр. 1) се:

- 1) тело на либелата;
- 2) надолжна цевка (ампула) на либелата;
- 3) напречна цевка (ампула) на либелата;
- 4) термоизолациона облога;
- 5) заштитна покривка.

Член 16

Телото на либелата ги обединува сите делови на либелата во една единствена конструктивна целина и наедно ги материјализира мерните површини.

Телото на либелата од класа на точност I и II, мора да биде од метал, а телото на либелата од класа на точност III и IV може да биде од метал или од други материјали со постојана форма.

Либелата од класа на точност I_a мора да има термоизолациона облога (во вид на заштитни облоги или оплати), како и заштитна покривка на надолжната цевка на либелата, а кај либелата од класа на точност I_b и I_c овие заштитни делови се препорачуваат.

Кај либелата од класа на точност I_a, надолжната цевка (ампула) на либелата мора да има компензатор на термичките дилатации.

Член 17

Мерните површини на либелата можат да бидат рамни, во форма на призматичен жлеб и комбинирани, непрекинати или прекинати.

Член 18

Надолжната цевка (ампула) на либелата со воздушен меур и поделба претставува показан уред на либелата.

Материјалот од кој е направена надолжната цевка на либелата мора да биде провиден, хомоген и без меурчиња, нечистотија и сл.

Течноста со која е исполнета надолжната цевка на либелата не смее под дејство на светлост и топлота да се разлага.

Цевката од која е направена ампулата на либелата мора од обете страни да биде затворена и, зависно од класата на точност на либелата, брусена од сите страни, делумно брусена или лачно свиткана.

Член 19

Напречната цевка (ампула) на либелата служи како показувач на исправната положба на либелата во вертикална рамнина (т.е. покажува дека рамнината на кривина-

та на надолжната ампула на либелата односно рамнината на симетријата на либелата е во вертикална рамнина).

Член 20

Поделбата на надолжната цевка (ампула) на либелата може да биде непрекината, прекината во средината или може да има само две нулеви црти (скица бр. 2).

За сите три видови поделби нулевите црти мораат да бидат во средината на ампулата и видно обележени.

Должината на поделокот кај поделбата под I и II (скица бр. 2) мора да биде 2 mm, а кај поделбата под III исто така должината на поделокот да е 2 mm.

Цртите на поделбата мораат да бидат прави, со остри рабови, нормални на надолжната оска на ампулата и со меѓусебно еднаква широчина и должина. Обете нулеви црти и секоја петта црта на поделбата мораат да бидат истакнати со својата поголема должина. Додатните ознаки во вид на точки се допуштени на краевите на секоја нулева црта.

Замислената права, која ги полови цртите на поделбата, мора да биде паралелна со надолжната оска на ампулата.

Цртите на поделбата мораат да бидат изработени така што да бидат трајни (на пр. со нагизување на скалата на либелата, а потоа со исполнување со трајна боја).

Член 21

Должината на меурот мора да изнесува една третина од должината на ампулата на либелата. Растојанието на нулевите црти, на температура од 20°C, мора да биде поголемо од должината на меурот за вредност од 0,5 mm до 3 mm.

Должината на видливиот дел на поделбата мора да биде поголема од должината што меурот ја има на температура од -10 °C.

Член 22

Либелата мора да биде сместена во соодветна заштитна кутија, која мора да биде изработена и одвнатре обложена, така што либелата сигурно да ја штити од удари и надворешни влијанија.

Член 23

Натписите и ознаките на либелата мораат да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

Член 24

Натписите и ознаките на либелата мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и испишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 25

На либелата мораат да бидат испишани:

- 1) фирмата односно називот или знакот на производителот;
- 2) вредноста на поделокот на либелата (за класи на точност I и II на самото тело на либелата);
- 3) службената ознака на типот на либелата, ако е извршено испитување на типот.

Член 26

На либелата можат да бидат испишани ознаките на должината на либелата на земјата производител, стандардите на земјата производител, годината на производство то како и каталожките, сервиските и други броеви.

Член 27

Скиците бр. 1 и 2 и табелата 1 се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 28

Либелите што се во употреба, а кои во поглед на натписите и ознаките не ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник, ќе се примаат на преглед до 31 декември 1989 година.

Член 29

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-3349/1 \\
7 февруари 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милан Межек, с. р.

Табела 1


ОДНОС МЕЃУ ВРЕДНОСТА НА АГОЛОТ НА НАКЛО-
НОТ НА ЛИБЕЛАТА ИЗРАЗЕН ВО АГОЛНА МЕРА (α)
И ВО ПРОМИЛИ ($\times$)

x	α	α	x
mm/m			mm/m
0,02	4"	4"	0,03
0,03	6"	6"	0,03
0,04	8"	8"	0,04
0,05	10"	10"	0,05
0,06	12"	12"	0,06
0,07	14"	14"	0,07
0,08	17"	16"	0,03
0,09	19"	18"	0,09
0,1	21"	20"	0,1
0,2	41"	40"	0,2
0,3	1'02"	1'	0,3
0,4	1'23"	1'20	0,4
0,5	1'43"	1'40"	0,5
0,6	2'04"	2'	0,6
0,7	2'24"	2'20"	0,7
0,8	2'58"	2,40"	0,8
0,9	3'06"	3'	0,9
1	3'26"	3'30"	1
1,1	3'47"	3'50"	1,1
1,2	4'07"	4'	1,2
1,3	4'28"	4'30"	1,3
1,4	4'49"	4'50"	1,4
1,5	5'09"	5'	1,5
1,6	5'30"	5'30"	1,6

Вредностите за (α) и ($\times$) се добиени со заокружување на сметковните вредности пресметани со помош на образецот:


$$\alpha = \arctg \frac{x}{1000}$$

$$x = 1000 \cdot \operatorname{tg} \alpha$$



Скица бр. 1 – Општ изглед на надолжната либела (I) и на рамковната либела (II)

- 1 – Тело на либелата
- 2 – Надолжна цевка (ампула) на либелата
- 3 – Напречна цевка (ампула) на либелата
- 4 – Термоизолациона облога
- 5 – Заштитна покривка



Скица бр. 2 – Изглед на поделбата на надолжната цевка (ампула) на либелата

- 1 – Нулеви црти
- 2 – Црти на поделбата
- 3 – Меур

336.

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТНИ ЕТАЛОНИ-ПРОБНИ ОПТИЧКИ ЛУПИ И КЛИНОВИ ЗА ПРЕГЛЕД НА ФОКОМЕТРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат работните еталони – пробни оптички лупи и клинови што служат за преглед на фокометри.

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката $MUS: RE. D-11/3$.

Член 2

Под пробни оптички лупи (скица бр. 1) и пробни оптички клинови (скица бр. 2), во смисла на овој правилник, се подразбираат оптичките лупи и оптичките клинови што служат како работни еталони за преглед на фокометри, така што определени параметри на тие еталони се мерат со помош на испитуваниот фокометар и притоа се утврдуваат вредностите на соодветни отстапувања во покажувањето на фокометарот.

Член 3

Видови на пробни оптички лупи се:
– сферични пробни оптички лупи што се наменети за испитување на точноста на поделбата на фокометарот што служи за мерење на сферниот ефект, и

– торични пробни оптички лупи што се наменети за испитување на точноста на аголната поделба на фокометарот.

Пробните оптички клинови се наменети за испитување на точноста на поделбата на фокометарот што служи за мерење на призматичниот ефект.

Член 4

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) фокометар е мерило што служи за мерење на оптичките карактеристики на стаклото за очила (вметнати во рамка);

2) оптичка моќ на една оптичка лупа е својство на таа оптичка лупа да ги прекршува светлосните зраци што низ неа поминуваат.

Член 5

Номиналните вредности на оптичката моќ на сферични пробни оптички лупи и на соодветните толеранции на изработката, како и границите на дозволената грешка во однос на реалната вредност на оптичката моќ на лупата, не смеат да бидат поголеми од вредностите наведени во табелата:

Ознака на пробната лупа	Номинална вредност	Толеранција на изработката	Граници на дозволената грешка на оптичката моќ на лупата
			1/m = m ⁻¹
1	+ 2	± 0,05	± 0,02
2	+ 4	± 0,1	± 0,02
3	+ 8	± 0,3	± 0,03
4	- 16	± 0,4	± 0,03
5	+ 24	± 0,4	± 0,03
6	- 2	± 0,05	± 0,02
7	- 4	± 0,1	± 0,02
8	- 8	± 0,3	± 0,03
9	- 16	± 0,4	± 0,03
10	- 24	± 0,4	± 0,03

Член 6

Номиналната вредност на оптичката моќ на торична пробна оптичка лупа мора да биде:

- 1) за сферичен ефект sph = 0 m⁻¹
- 2) за цилиндричен ефект cyl = + 4 m⁻¹.

Член 7

Номиналните вредности на призматичниот ефект на пробните оптички клинови и на соодветните толеранции на изработката, како и границите на дозволената грешка во однос на реалната вредност на призматичниот ефект, се дадени во следната табела:

Ознака на пробниот клин	Номинална вредност	Толеранција на изработката	Граници на дозволената грешка на призматичниот ефект
			cm/m
I	1,00	± 0,1	± 0,01

Ознака на пробниот клин	Номинална вредност	Толеранција на изработката	Граници на дозволената грешка на призматичниот ефект
			cm/m
III	3,00	± 0,2	± 0,01
IV	4,00	± 0,2	± 0,02
V	6,00	± 0,3	± 0,02

Член 8

Референтната температура, за која се пропишани границите на дозволените грешки, изнесува 20°C.

Член 9

Сферичната пробна оптичка лупа може да биде планконвексна и планконкавна, а за поголеми вредности на оптичка моќ и биконкавна и биконвексна.

Пробната оптичка лупа мора да има ознака на својот оптички центар и да биде ставена во соодветна рамка, со рамни страници.

Член 10

Торичната пробна оптичка лупа мора да биде ставена во соодветна рамка, со рамни и точно ориентирани страници.

Член 11

Пробниот оптички клин мора да има рамни површини и да биде ставен во соодветна рамка.

Член 12

Натписите и ознаките на пробните оптички лупи и клинови мораат да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на народите и народностите на Југославија.

Член 13

Натписите и ознаките на пробните оптички лупи и клинови мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и испишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 14

На пробните оптички лупи и клинови мораат да бидат испишани:

- 1) фирмата односно називот или знакот на производителот;
- 2) кај сферичните пробни оптички лупи: реалната вредност на оптичката моќ на лупата, изразена во m⁻¹, и да биде обележена оптичкиот центар;
- 3) кај торичните пробни оптички лупи: реалната вредност на сферичкиот ефект, изразена во m⁻¹, и реалната вредност на цилиндричкиот ефект, изразена во m⁻¹;
- 4) кај пробните оптички клинови: реалната вредност на призматичкиот ефект, изразена во cm/m;
- 5) службената ознака на типот на пробната оптичка лупа и пробниот клин, ако е извршено испитување на типот.

Член 15

На пробните оптички лупи и клинови можат да бидат испишани ознаките на земјата на производителот, стандардот на земјата на производителот, годината на производството и сл., како и каталожките и сериските броеви.

Член 16

Скиците бр 1 и 2 се наоѓаат во прилогот кон овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Член 17


Пробните оптички лупи и клинови што се во употреба, а што во поглед на натписите и ознаките не ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник, ќе се примаат на преглед до 31 декември 1995 година.

Член 18

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-3350/1
7 февруари 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милан Межек, с. р.



Скица бр. 1 - Пробна оптичка лупа

1 - Додатни линиски ознаки



Скица бр. 2 - Двократен пробен оптички клин (призма)

337.

Врз основа на член 7 од Одлуката за определување на највисоката цена на пченично брашно тип „850“ и највисоката цена на основниот вид пченичен леб произведен од пченично брашно тип „850“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/89), сојузниот секретар за трговија донесува

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДБАТА НА ТОЧКА 5 СТАВ 2 ОД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ПЧЕНИЧНО БРАШНО ТИП „850“ И НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ОСНОВНИОТ ВИД ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ ПРОИЗВЕДЕН ОД ПЧЕНИЧНО БРАШНО ТИП „850“

1. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за начинот на спроведува-

њето на одредбата на точка 5 став 2 од Одлуката за определување на највисоката цена на пченично брашно тип „850“ и највисоката цена на основниот вид пченичен леб произведен од пченично брашно тип „850“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/89).

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 167
6 април 1989 година
Белград

Сојузен
секретар за трговија,
м-р Мустафа Назми, с. р.

338.

Врз основа на член 52 точка 2 од Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, број 43/86), сојузниот секретар за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЧАПУНКАРИ И ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ЧАПУНКАРИ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

1. Зарди спречување на внесувањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на заразните болести лигавка и шап, се забранува увоз од Република Италија, и тоа од општината Брешија - провинција Брешија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на следните пратки:

1) живи чапункари (говеда, овци, кози и свињи);
2) производи, сировини и отпадоци по потекло од чапункари, освен термички обработени конзерви на месо, сирови кожи солени со морска сол и третирани со калцинирана сода, ако така обработените кожи биле лагирани најмалку 30 дена во местото на потеклото и ако во општината на потеклото на кожите и соседните општини немало лигавка и шап за последните три месеци, термички обработено масно ткиво и волна перена во алкален воден раствор при Ph 10 вредност, со додаток на натриум-карбонат во количина од 1,5 - 2 g на литар и сушена во воздушна струја при температура од 80 °C.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за забрана на увозот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провозот преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на чапункари и производи, сировини и отпадоци по потекло од чапункари од Република Италија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/88).

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2151
23 март 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за земјоделство,
д-р Стево Мирјаниќ, с. р.

339.

Врз основа на член 94 од Законот за сметководството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89), сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛАТЕНТНИТЕ ЗАГУБИ И ЛАТЕНТНИТЕ РЕЗЕРВИ СО СОСТОЈБА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА

Член 1

Во Упатството за составување на образецот за утврдување на латентните загуби и латентните резерви со состојба на 31 декември 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/89), во член 2 став 1 точка 1 зборовите: „за кои поминал рокот од 60 дена од денот на втасувањето односно 60 дена од рокот за внесување на девизите во земјата” се заменуваат со зборовите: „на кои рокот на втасувањето истекол односно рокот за внесување на девизите во земјата истекол заклучно со 1 ноември 1988 година”.

Во точка 2 зборовите: „во работењето” се заменуваат со зборовите: „во образецот Биланс на состојбата на контата 095, 096, 097 и 098, односно ако утврдила и искажала загуба по завршната сметка за 1988 година”, а по бројот: „007” се додаваат зборовите: „ја зголеми за износот на контото 016 кој се однесува на основачкото вложување и”.

Во точка 14 став 1 по зборовите: „го внесува износот” се додаваат зборовите: „на зголемувањето”, зборот: „зголемен” се брише, а на крајот се додава реченица која гласи: „Организацијата што за тие основни средства ја пресметала амортизацијата по стапки на амортизација поголеми од пропишаните, може да одлучи исправката на вредноста заедно со зголемувањето по овој основ да не внесува повеќе од износот на пресметаната амортизација по пропишаните стапки за досегашниот век на користењето врз основната зголемена по овој основ”.

Во став 4 по зборовите: „во заедничкиот приход” се додаваат запирка и зборовите: „како и распоредот на пресметаните ненаплатени приходи по основ на заедничкиот приход”, а на крајот се додава реченица која гласи: „Делот на пресметаниот ненаплатен приход, по основ на заедничкиот приход што им припаѓа на другите учесници, по намалувањето за износот на латентните загуби под редниот број 1 во образецот Биланс што се однесува на другите учесници во заедничкиот приход, организацијата преку која се остварува и распоредува заедничкиот приход го внесува во образецот Биланс под редниот број 8.”

Член 2

Во член 3 став 1 точката 2 се менува и гласи:

„2) износот на латентната загуба под реден број 2 се книжи во корист на контото 027, а потоа се спроведува книжење со одобрување на контата 007 и 016 (аналитички за износот што се однесува на основачки вложувања) и со задолжување на контото 027, за состојбите искажани на тие контата”.

По став 1 се додаваат четири става, кои гласат:

„По исклучок од одредбата на став 1 точка 8 од овој член, организацијата може, во согласност со одредбите од член 38 ст. 1 и 6, член 40 став 2, член 45 став 3 и член 81 ст. 1 и 2 од Законот за сметководството, наместо непокриената загуба, со износот од редниот број 19 на образецот Биланс, да ги товари нематеријалните вложувања најмногу до износот што го искажала под ред. бр. 5 и 10 во истиот образец.

Органите и организациите што книговодството го водат според Уредбата за контниот план и за билансите за органите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 32/77 и 13/87), ако вредноста на материјалот и ситниот инвентар ја искажуваат и на контото 901 – Фонд за залихи на материјал и ситен инвентар, не го утврдуваат износот на исправката на вредноста на залихите на тој материјал и ситен инвентар, бидејќи ова konto во целост претставува исправка на вредноста на тие залихи на Класа 3 чијшто потрошок се книжи врз товар на ова konto. За непокриената загуба искажана на редниот број 19 на Билансот, органот го задолжува контото 130 – Побарувања по основ на непокриени расходи, а за вишокот на латентните резерви искажан на редниот број 12 на Билансот го одобрува контото 130 до износот на состојбата на тоа konto и на контата 262, 296 или 900.

Организацијата преку која се распоредува заедничкиот приход, износот на пресметаниот ненаплатен заеднич-

ки приход што им припаѓа на другите учесници и што според член 2 став 4 од ова упатство го внела во образецот Биланс под редниот број 8, го книжи во корист на посебното аналитичко konto во рамките на контото 244, што во 1989 година се искажува на новото konto 241.

Организацијата, другите учесници во заедничкиот приход, кога од организацијата преку која се остварува и распоредува заедничкиот приход прими известување за пресметаниот ненаплатен заеднички приход, кој е распореден на неа, и за износот на латентната загуба по основ на побарувањата по кои тие приходи се пресметани, при книжењето на латентните загуби и латентните резерви, го книжи и распоредот на пресметаниот ненаплатен заеднички приход на следниот начин:

1) ако организацијата во 1988 година книжела побарување по тој основ на контата 140 и 294 и ја надоместила вредноста на продадените производи односно услуги врз товар на вкупниот приход во 1988 година, износот на латентната загуба по тој основ го внесува под редниот број 1 во образецот Биланс и го книжи во корист на аналитичкото konto во рамките на контото 140;

2) ако организацијата во 1988 година не извршила книжење во согласност со точка 1 од овој став, по книжењето на латентните загуби и латентните резерви, врз основа на известувањето што ќе го добие од организацијата преку која се остварува и распоредува заедничкиот приход, врши книжење така што го задолжува контото 140 за износот на пресметаниот ненаплатен заеднички приход кој е распореден на неа, а го одобрува контото 635 за вредноста на продадените производи односно услуги на кои се однесува пресметаниот ненаплатен заеднички приход и аналитичкото konto во рамките на контото 140 за латентната загуба по тој основ, а за разликата го коригира салдото меѓу латентните загуби и латентните резерви и го книжи на контото на кое го книжела тоа салдо (095 или 900).

Член 3

Во член 4 по став 2 се додаваат два става, кои гласат:

„Организацијата што постапила во согласност со став 2 од овој член, кој својот биланс на состојбата од член 96 став 1 на Законот за сметководството, доставува поединечни биланси на латентните загуби и на латентните резерви за организациите што престанале со статусна промена.

Ако со статусна промена дошло до раздвојување односно издвојување, организацијата што работела до 31 декември 1988 година составува биланс на латентните загуби и на латентните резерви и биланс на состојбата пред спроведувањето на статусната промена и ги доставува до Службата на општественото книговодство.”

Член 4

По член 4 се додаваат чл. 4а, 4б и 4в, кои гласат:

„Член 4а

Биланс на состојбата од член 96 став 1 на Законот за сметководството составуваат само организациите што во 1988 година го воделе книговодството по контниот план за организациите на здружен труд, со внесување на податоците само во колоната 4.

Организацијата од став 1 на овој член што нема латентни загуби и латентни резерви и за тоа писмено ја известува службата на општественото книговодство.

Член 4б

Одредбите од ова упатство се однесуваат и на субјектите од член 2 став 3 на Законот за сметководството.

Одредбите од ова упатство можат да ги применат субјектите од член 2 став 4 на Законот за сметководството.

Организациите што во 1988 година воделе посебно книговодство за субјектите од член 2 став 4 на Законот за сметководството, ќе достават до Службата на општественото книговодство во рокот од член 96 став 2 на Законот за сметководството, превод на изводот од странските прописи со кои е утврдена обврската за водење на книговодството и за поднесување односно ревизија на годишната пресметка и за утврдување на резултатите од работењето.

Член 4в

Организациите што во 1988 година не го воделе книговодството по контниот план за организациите на здружен труд, го доставуваат до службата на општественото книговодство само образецот биланс на латентните загуби и латентните резерви, без образецот биланс на состојбата.

Организацијата од став 1 на овој член која нема латентни загуби и латентни резерви за тоа писмено ја известува службата на општественото книговодство.

Член 5

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-4100/1
28 март 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Бранимир Зекав, с. р.

340.

Врз основа на член 25 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службени лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 17/77, 62/79, 13/83, 12/85 и 49/87) и на член 5 од Одлуката за надоместите на личните доходи и на другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 6 април 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШЕН ОДМОР

1. На делегатите во Собранието на СФРЈ што надомест на личниот доход во постојан месечен износ остваруваат во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ им припаѓа надомест за користење на годишен одмор за 1989 година во износ од 278,720.- динари.

2. Правото од точка 1 на оваа одлука им припаѓа и на делегатите и функционерите кои остваруваат личен доход во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77, 34/77 и 55/84) и на раководните работници во службите на Собранието на СФРЈ кои ги поставува Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања.

3. Исплатата на надоместот според оваа одлука паѓа на товар на наменските средства на органот кај кој корисникот остварува личен доход, односно надомест на личниот доход во постојан месечен износ.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 131-2/89-013
6 април 1989 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Методи Зврников, с. р.

341.

Врз основа на член 52 став 3 од Законот за здружување во Стопанската комора на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/86 и 43/87), Собранието на Стопанската комора на Југославија на XXI седница, одржана на 4 април 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА И СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување на основницата и стапката на придонесот на Стопанската комора на Југославија за 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/89), точка 3 став 2 одредбите под 1 и 2 се менуваат и гласат:

„1) за јануари, февруари, март, април, мај и јуни – врз основа на остварениот доход по завршната сметка за претходната година, зголемен за 85%.

2) за јули, август, септември, октомври, ноември и декември – врз основа на остварениот доход по периодичната пресметка за јануари-јуни на тековната година.“

Одредбите под 3, 4 и 5 се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0210/7-8
4 април 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на
Стопанската комора на
Југославија,
Мијо Крешкиќ, с. р.

342.

Врз основа на член 131 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85 и 74/87), во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана, Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СТАТУТОТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

1. Во Статутот на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/78, 18/82 и 30/87) во член 43 ставот 1 се брише.

Во досегашниот став 2, кој станува став 1, по зборовите: „Критериумите за избор“ се додаваат зборовите: „и бројот“, а зборот: „во“ се заменува со зборот: „за“.

2. Членот 49 се менува и гласи:

„Меѓугарнизонско собрание се формира за територијата на воената област и военпоморската област.“

3. Во член 50 ставот 1 се менува и гласи:

„Меѓугарнизонското собрание го сочинуваат делегатите што ги делегираат гарнизонските собранија од територијата на воената област и военпоморската област.“

Ставот 2 се брише.

Во досегашниот став 3, кој станува став 2, по зборовите: „Критериумите за избор“ се додаваат зборовите: „и бројот“.

4. Во член 57 точка 8 по зборовите: „завршни сметки“ се додаваат зборовите: „и во согласност со законот одлучува за распоредувањето на средствата“, а по зборовите: „на деца на воените осигуреници“, се додаваат зборовите: „како и за нивното пренесување од еден фонд во друг фонд“.

5. Во член 59 ставот 2 се брише.

Во досегашниот став 3, кој станува став 2, точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „зависно од

бројот на воените осигуреници и гарнизонските собранија од подрачјата на меѓугарнизонските собранија”.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 23-1
29 март 1989 година
Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
на претседателството
генерал-полковник
во пензија,
Дане Петковски, с. р.

343.

Врз основа на член 19 став 1 од Законот за здравствено осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/72, 67/73, 58/76 и 9/78), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УЧЕСТВОТО НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА ВО ПОДНЕСУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1. Во Одлуката за учеството на воените осигуреници и членовите на нивните семејства во поднесувањето на трошоците за користење на здравствена заштита („Службен лист на СФРЈ”, бр. 31/85, 30/86, 68/87 и 21/88) во точка 2 став 1 бројот: „300” се заменува со бројот: „1.000”.

Во став 2 бројот: „300” се заменува со бројот: „1.000”

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 25-1
29 март 1989 година
Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
на претседателството
генерал-полковник во
пензија,
Дане Петковски, с. р.

344.

Врз основа на член 129 став 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 7/85, 74/87 и 20/89), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

1. Во Деловникот на Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/83 и 61/86), во член 13 став 1 зборовите: „седум членови” се заменуваат со зборовите: „девет членови”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 32-1
29 март 1989 година
Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
на претседателството
генерал-полковник во
пензија,
Дане Петковски, с. р.

345.

Врз основа на член 66 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 7/85, 74/87 и 20/89), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКИ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ

1. Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници го овластува Извршниот одбор на Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници да донесува одлуки за усогласување на пензиите во смисла на чл. 64 и 65 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 31-1
29 март 1989 година
Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
на претседателството
генерал-полковник во
пензија,
Дане Петковски, с. р.

346.

Врз основа на член 130 точка 8 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 7/85, 74/87 и 20/89), Собранието на Заедницата за социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ НАМЕНЕТИ ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА ВО 1989 ГОДИНА

1. Уживателот на старосна, инвалидска или семејна пензија на кого пензијата му се исплатува врз товар на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници има право на надомест за закрепнување во 1989 година во износ од 95.000 динари.

2. На уживателот на старосна, инвалидска или семејна пензија кој во 1989 година бил во работен однос или вршел професионална дејност односно самостојна дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на

граѓаните, не му припаѓа надоместот од точка 1 на оваа одлука.

3. Ако семејна пензија користат двајца соуживатели или повеќе соуживатели, надоместот од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати во еден износ.

4. Надоместот утврден во точка 1 на оваа одлука се исплатува во еден износ и втасува за исплата со пензијата за април 1989 година. Исплата на надоместот по оваа одлука ќе изврши Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување по службена должност.

5. Надоместот од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од средствата издвоени и наменети за закрепнување на уживателите на пензија.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 27-1
29 март 1989 година
Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
на претседателството
генерал-полковник во
пензија,
Дане Петковски, с. р.

347.

Врз основа на член 24 од Законот за додатокот на деца и за други форми на детска заштита на децата на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76 и 7/85), во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана, Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

1. На воен осигуреник што ги исполнува условите за стекнување право на додаток на деца, пропишани со Законот за додатокот на деца и за други форми на детска заштита на децата на воените осигуреници, на кого вкупниот приход по член на неговото домаќинство од претходната година е еднаков или помал од износот на една четвртина од просекот на личниот доход што му припаѓа на активно воено лице во чинот мајор, без зголемување на тој доход според годините поминати во чинот, поставен на формациско место за кое е определена 15. положбена група, со две преместувања и 18 години пензиски стаж, му припаѓа месечно, додаток на деца, и тоа:

1) за дете до наполнети шест години од животот – во износ од 49.400 динари;

2) за дете од наполнети шест до наполнети 15 години од животот, за дете на редовно школување во основно училиште до крајот на учебната година во која наполнува 15 години од животот, како и за дете што наполнило повеќе од 15 години од животот, ако е на редовно школување во училиште за средно насочено образование или во друго средно училиште – во износ од 65.180 динари;

3) за дете на редовно школување во виша школа или на факултет или во друга висока школа односно на вонредно школување на прва година на студии ако детето се школува во местото на службувањето односно живеалиштето на воениот осигуреник, како и за дете на полно неспособно за стопанисување – во износ од 78.680 динари;

4) за дете на редовно школување во виша школа или на факултет или во дуга висока школа односно на вонредно школување на прва година студии, ако детето се школува надвор од местото на службувањето односно живеалиштето на воениот осигуреник – во износ од 94.400 динари;

2. На воен осигуреник на кого вкупниот приход по член на домаќинството од претходната година е еднаков или помал од износот на една четвртина од просекот на

личниот доход што му припаѓа на активно воено лице во чинот постар водник од I класа, без зголемување на тој доход според годините поминати во чинот, поставен на формациско место за кое е определена 21. положбена група, со едно преместување и 15 години пензиски стаж, му припаѓа, месечно, додаток на деца, и тоа:

1) за дете до наполнети шест години од животот – во износ од 65.180 динари;

2) за дете од наполнети шест до наполнети 15 години од животот, за дете на редовно школување во основно училиште до крајот на учебната година во која наполнува 15 години од животот, како и за дете што наполнило повеќе од 15 години од животот ако е на редовно школување во училиште за средно насочено образование или во друго средно училиште – во износ од 78.680 динари;

3) за дете на редовно школување во виша школа или на факултет или во друга висока школа односно на вонредно школување на прва година студии, ако детето се школува во местото на службувањето односно живеалиштето на воениот осигуреник, како и за дете на полно неспособно за стопанисување – во износ од 94.400 динари;

4) за дете на редовно школување во виша школа или на факултет или во друга висока школа односно на вонредно школување на прва година студии, ако детето се школува надвор од местото на службувањето односно живеалиштето на воениот осигуреник – во износ од 107.900 динари.

3. Со денот на почетокот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на додатокот на деца на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/88).

4. Оваа одлука се применува од 1 мај 1989 година.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 24-1
29 март 1989 година
Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
на претседателството
генерал-полковник во
пензија,
Дане Петковски, с. р.

348.

Врз основа на член 84 точ. 1 до 3 од Законот за сметководството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/89), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИ НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ

НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ВО МАРТ 1989 ГОДИНА ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИ СРЕДСТВА

1. Месечниот коефициент на растежот на цените на производителите на индустриски производи во март, во однос на февруари 1989 година е 0,167.

2. Коефициентот на растежот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на март е 0,742.

3. Коефициентот на просечниот месечен растеж на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на март е 0,203.

Бр. 001-1405/1
4 април 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
д-р Драгутин Грушковик, с. р.

349.

Врз основа на член 40а став 1 точка 2 од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86, 42/87, 87/87, 31/88, 46/88 и 61/88), Народната банка на Југославија издава

СООПШТЕНИЕ

ЗА ОДНОСОТ НА СТАПКАТА НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ И НА СТАПКИТЕ НА РАСТЕЖОТ НА СРЕДНИТЕ КУРСЕВИ НА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-ФЕВРУАРИ 1989 ГОДИНА

1. Коефициентите на побавниот растеж на курсевите на странските валути од растежот на цените на производителите на индустриски производи во периодот јануари-февруари 1989 година изнесуваат:

Шифра Земја	Ознака на валутата	Коефициенти за периодот јануари-февруари 1989 година
036 Австралија	(AUD)	0,767
040 Австрија	(ATS)	0,594
124 Канада	(CAD)	0,474
208 Данска	(DKK)	0,657
246 Финска	(FIM)	0,573
250 Франција	(FRF)	0,544
280 Германска СР	(DEM)	0,551
380 Италија	(ITL)	0,573
392 Јапонија	(JPY)	0,492
474 Кувајт	(KWD)	0,586
528 Холандија	(HGL)	0,595
578 Норвешка	(NOK)	0,537
620 Португалија	(PTE)	0,601
752 Шведска	(SEK)	0,583
756 Швајцарија	(CHF)	0,606
826 В. Британија	(GBP)	0,600
840 САД	(USD)	0,453
955 Европска пресм. единица	(HBA)	0,62
992 Белгија	(BEL)	0,606
993 Белгија	(BEC)	0,603
995 Шпанија	(ESB)	0,473
Пресметковен долар	(USD YU)	0,453

С. бр. 5
2 март 1989 година
Белград

Гувернер
на Народната банка
на Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за измена на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот, што е објавена во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/89, се поткраднале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ

Во точка 1 одредба под 2:
– наместо тарифната ознака „4402.209” треба да стои тарифната ознака „4802.529”.
– треба да се избрише тарифната ознака „7212.50”.
– наместо тарифната ознака „8450.902” треба да стои тарифната ознака „8450.909”.
– наместо тарифната ознака „9508.91” треба да стојат тарифните ознаки „9608.911”, „9608.912”, „9608.913” и „9608.919”.

Во точка 1 одредба под 3;
– наместо тарифната ознака „2009.19” треба да стои тарифната ознака „2009.191”.
Од Секретаријатот за законодавство на Сојузниот извршен совет, Белград, 17 март 1989 година.

СОДРЖИНА:

	Страна
322. Одлука за формирање на Генерален секретаријат за подготовка и одржување на IX конференција на шефовите на државите или владите на неврзаните земји — — — — —	673
323. Одлука за измена на Одлуката за распоредување на стоките на формите на извозот и увозот — — — — —	673
324. Одлука за продолжување на важењето на Одлуката за начинот на формирање на цените на производителите на црната металургија, на железната руда и на огноотпорниот материјал — — — — —	674
325. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за определување на највисоката цена на пченично брашно тип „850” и највисоката цена на основниот вид пченичен леб произведен од пченично брашно тип „850” — — — — —	674
326. Одлука за измена на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите во прометот на големо односно на мало — — — — —	674
327. Решение за увоз на опрема за заштита на човековата животна и работна околина со снижена царинска стапка — — — — —	674
328. Решение за увоз на опрема како влог на странско лице на која не се плаќа царина — — — — —	675
329. Правилник за формата и содржината на тримесечниот извештај — — — — —	675
330. Правилник за испитување несреќи на бродови — — — — —	676
331. Правилник за измени на Правилникот за просториите, техничката опрема и начинот на вршење преглед на воздухоплови, патници и предмети на воздухопловно пристаниште — — — — —	677
332. Правилник за квалитетот на оцет и на разблажена оцетна киселина — — — — —	678
333. Правилник за метролошките услови за мерила на ширина и надвишување на колосек — — — — —	680
334. Правилник за метролошките услови за работни еталони – уреди за преглед на мерила за широчина и надвишување на колосеци — — — — —	681
335. Правилник за метролошките услови за надолжни и рамковни либели — — — — —	684
336. Правилник за метролошките услови за работни еталони – пробни оптички лупи и клинови за преглед на фокометри — — — — —	687
337. Наредба за престанок на важењето на Наредбата за начинот на спроведувањето на одредбата — — — — —	

Страна	Страна
на точка 5 став 2 од Одлуката за определување на највисоката цена на пченично брашно тип „850“ и највисоката цена на основниот вид пченичен леб произведен од пченично брашно тип „850“ — — — — —	семејства во поднесувањето на трошоците за користење на здравствена заштита — — — — — 692
689	344. Одлука за измена на Деловникот на Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници — — — — — 692
338. Наредба за забрана на увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на чапункари и производи, суровини и отпадоци по потекло од чапункари од Република Италија — — — — —	345. Одлука за овластување за донесување на одлуки за усогласување на пензиите — — — — — 692
689	346. Одлука за употреба на средствата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници наменети за закрепнување на уживателите на пензија за 1989 година — — 692
339. Упатство за измени и дополненија на Упатството за составување на образецот за утврдување на латентните загуби и латентните резерви со состојба на 31 декември 1988 година — —	347. Одлука за износот на додатокот на деца на воените осигуреници — — — — — 693
690	348. Коефициенти на растежот на цените на производителите на индустриски производи во март 1989 година за ревалоризација на основните и други средства — — — — — 693
340. Одлука за износот на надоместот за користење на годишен одмор — — — — — 691	349. Соопштение за односот на стапката на растежот на цените на производителите на индустриски производи и на стапките на растежот на средните курсеви на странските валути за периодот јануари-февруари 1989 година — — 694
341. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на основицата и стапката на придонесот на Стопанската комора на Југославија за 1989 година — — — — — 691	Исправка на Одлуката за измена на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот — — — — — 694
342. Одлука за измени и дополненија на Статутот на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници — — — — — 691	
343. Одлука за измена на Одлуката за учеството на воените осигуреници и членовите на нивните	

НОВО

НОВО

ЗБИРКА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ

Наскоро излегуваат од печат збирки на важечките југословенски стандарди и правилници за техничките нормативи, тематски и графички така обработени да имаат практична примена кај широк круг корисници:

1. ДРВО

Содржи основни и општи стандарди за гранката на шумарството, дрвната индустрија и преработката на дрвенести материји, стандарди за обло техничко дрво и трупци, режана граѓа, паркет, железнички прагови, фурнир, плочи влакнатици, иверици, фурнирски и столарски плочи и градежна столарија.

Формат Б-5, страни околу 700. Латиница. (Српскохрватски јазик)

Претплата цена 450.000 дин.

2. ГРАДЕЖНА ФИЗИКА

Содржи стандарди од областа на топлотната техника во градежништвото (помеѓу другите и ЈУС.У.Ј5.510 и ЈУС У.Ј5.600 издание од 1987 година) и на акустиката во градежништвото (главна група У.16 со стандардот ЈУС.У.Ј6.201, издание од 1989 година).

Формат Б-5, страни околу 500. Латиница. (Српскохрватски јазик)

Претплата цена 300.000 дин.

3. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ

Содржи Закон за стандардизацијата, сите досега објавени правилници за техничките нормативи од оваа област, како и следните југословенски стандарди: термини, дефиниции, класификации и карактеристики на материјалите, запаливоста и пожарите, заштитата од пожари во градежништвото (група У.Ј1), противексплозиската заштита (група Н.С8), испитувањето на запаливоста, противпожарната опрема, личните заштитни средства, јавувачите на пожари и средства за гаснење и заштита од пожари.

Формат Б-5, во две книги, страни околу 1000. Латиница. (Српскохрватски јазик)

Претплата цена 600.000 дин.

4. ЦРНА МЕТАЛУРГИЈА

Содржи стандарди за сите стандардизирани челици и челичен лив (меѓу другите и ЈУС Ц.Б0.500 и ЈУС Ц.Б0.600, издание од 1989 година), како и производи од челик и челичен лив (технички услови за изработка и испорака и форми и мери)

Формат Б-5, во две книги, страни околу 900 (Српскохрватски јазик)

Претплата цена 500.000 дин.

Сите овие збирки ги приредија стручњаци од овие области.

ЗАБЕЛЕШКА: Во секоја книга на стандарди е можно посебно огласување во колор – на последната страна од кориците, на внатрешните страни од кориците на преградните страни од поглавјата. Известувања за рекламирање на вашата фирма и резервација на простор можете да добиете на тел. 011/650-155, локал 81.

Порачки да се испраќаат на адреса: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1, поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756.



НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 11000 Белград, Ј. Ристиќа 1 ПОРАЧКА

Со ова неотповикливо порачуваме:

ЈУС за ДРВО парч.

ЈУС за ГРАДЕЖНА ФИЗИКА парч.

ЈУС за ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИИ парч.

ЈУС за ЦРНА МЕТАЛУРГИЈА парч.

Плаќање на сметките во законскиот рок. Физички лица со плаќање при преземањето.

Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград.

Адреса на порачувачот: _____

/број на жиро-сметката/



Во _____, _____ 1989.

/М.П./

Потпис на порачувачот, _____